



Врз основа на член 10 од Законот за градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04 и 158/11) а согласно Програмата за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2020 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 17/2019), Градот Скопје објавува

**Јавен повик
за прибирање барања
за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2020 година,
наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија,
фондации и други правни лица**

①. Право на учество

1.1 Право на учество на Јавниот повик имаат Здруженија, фондации и други правни лица.

②. Временска рамка и начин на распределба на средствата

2.1 Распределбата на средствата од Буџетот на Град Скопје за 2020 година (Програма N2 Услуги за вонучилишни наставни активности во соработка со невладини организации ставка 425 konto 425750) наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и други правни лица ќе се врши врз основа на критериумите и приоритетите дадени во овој повик.

③. Видот на проектите кои ќе бидат поддржани

3.1 Средствата од Буџетот на Град Скопје во вкупен износ од 3.500.000 денари, ќе се користат за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и други правни лица преку грантови за проекти од областа на образованието насочени кон следниве приоритети:

1. *Креирање безбедни училишни средини (Психосоцијална помош на членовите на училишната заедница за справување со насилството преку обезбедување стручна поддршка за доследна примена на донесените механизми и протоколи за работа, како и промоција на позитивен вредносен систем).*
2. *Истражувања и промоција на родовата рамноправност, ученичките права, слободи и развој на креативност – вклучување на средношколците во истражувања водени од стручни лица со цел нивно правилно сензибилизирање за состојбите во однос на правата на учениците во образовниот систем, нивните слободи, родовата еднаквост, толеранција и недискриминација и други важни теми кои не се опфатени во редовните наставни програми. Особено ќе се поддржат мултимедијални проекти и активности кои ќе ја поттикнат*

слободата на изразување и развој на креативниот потенцијал на младите од средните училишта.

3. *Поддршката на кариерниот развој на учениците ќе биде фокусирана на јакнење на капацитетите на наставниците за работа на полето за кариерно советување, а во насока на пружање помош на секој ученик во градењето на индивидуалниот кариерен план на учениците.*
4. *Организирање манифестации на кои ќе се презентираат училишните постигнувања, ќе се промовираат најдобрите ученици и ќе се претстават резултатите на воспитно-образовната дејност пред пошироката јавност.*

④. Основни организациски критериуми

4.1 Основни организациски критериуми кои треба да ги исполнуваат здруженијата, фондациите и другите правни лица кои учествуваат на овој повик се:

- Да се регистрирани во Централен регистар со седиште во Скопје

⑤. Проценка на квалитетот на проектите

5.1 Проценката на квалитетот на проектите на здруженијата, фондациите и другите правни лица кои ги исполнуваат основните организациски критериуми, ќе се врши врз основа следниве посебни програмски критериуми:

| Области | Максимум бодови |
|---|-----------------|
| 1. Организациска структура и ресурси | 30 |
| 1.1 Проценка на квалитетот на организациската структура и човечки ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно ангажирани лица) | 10 |
| 1.2 Стручни лица кои учествуваат во спроведување на проектот | 10 |
| 1.3 Дали здружението, фондацијата и другите правни лица располагаат со канцелариски простор и техничка опрема за спроведување на проектот | 10 |
| 2. Кофинансирање на проектот | 20 |
| 2.1 Дали здружението, фондацијата или правното лице обезбедува повеќе од 15 проценти на сопствено учество во остварување на проектот | 10 |
| 2.2 Дали предложениот финансиски план е реален (описот на трошоци по категории/ позиции соодветствува со пазарните цени) | 10 |
| 3. Квалитет на проектот | 40 |
| 3.1 Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализација на дадените приоритети, колку е јасна и соодветно определена | 10 |
| 3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија во предлог проектот | 10 |
| 3.3 Обезбедена вклученост на други институции и | 10 |

| | |
|---|----|
| организации | |
| 3.4 Дали планот за спроведување на проектот е јасен и остварлив | 10 |

5.2 Секоја област од посебните програмски критериуми ќе се вреднува со 1 бод, 5 бода или 10 бодови, со следното значење: 1-не, 5-делумно и 10-да.

⑥. Потребна документација која здружението/фондацијата/правното лице треба да ги достави кон Пријавата за финансиска поддршка на здруженија, фондации и правни лица

6.1 Покрај Пријавата за финансиска поддршка на здруженија, фондации и правни лица која треба да биде пополнета (со печатни букви во кирилско писмо), **потпишана од лицето кое е овластено да го застапува здружението, фондацијата или правното лице** и заверена со печат на здружението, фондацијата или правното лице, задолжително треба да се достават следниве прилози:

- Фотокопија од решението за регистрација во Централен регистар
- Компјутерски пополнета Пријава и Образец;
- Уверение за платени даноци издадено од даночни органи;
- Потврда за подмирени обврски кон Град Скопје (данок, комунална такса)
- Изјава дека за приложениот предлог Проект не се добиени финансиски средства од Буџетот на Град Скопје во тековната година и истиот нема да биде двојно кофинансиран од Буџетот на Град Скопје се до негово завршување.

⑦. Придружна документација

7.1 Здруженијата, фондацииите и правните лица во прилог можат да ја достават и следнава придружна документација:

- годишен буџет на апликантот за тековната година,
- професионална биографија на стручните лица кои ќе бидат ангажирани во реализација на проектот,
- референтна листа или доказ (на пример: потпишан договор) за најмалку 2 проекти реализирани во областа за која се аплицира,
- најмалку две мислења/референци од партнери или донатори за реализација на претходни проекти, и
- писмена поддршка од други организации или институции за кои е планирано да земат учество во реализацијата на проектот

7.2 Здруженијата, фондацииите и правните лица можат да поднесат повеќе од една пријава за финансиска поддршка по овој јавен повик.

7.3 Во поднесениот предлог проект, здруженијата, фондацииите и правните лица треба да се определат за еден од приоритетите, во рамки на кој ќе го реализираат проектот.

Напомена: Пријавите со непотполна документација или по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат! Доставените прилози не се враќаат.

⑧. Начин на спроведување на јавниот повик

8.1 Евалуацијата на проектите ќе ја изврши Комисијата формирана од страна на Градоначалникот на Град Скопје.

8.2 Проектите кои по извршената евалуација од страна на Комисијата ќе бидат вреднувани со минимум 55 бода ќе се квалификуваат за добивање финансиска поддршка од Град Скопје.

8.3 Градоначалникот на предлог на Комисијата од денот на завршување на јавниот повик ќе склучи договор за користење на средствата со оние здруженија, фондации и правни лица кои биле квалификувани за добивање на финансиски средства за поддршка. Користењето на доделените средства ќе биде регулирано врз основа на склучен Договор со Град Скопје.

8.4 Здруженијата, фондациите и правните лица чиј предлог проект ќе биде кофинансиран од страна на Град Скопје, нема да имаат право да ги менуваат активностите и временската рамка за нивна реализација, опишани во проектот со кој аплицирале и кој е прифатен од страна на Комисијата, освен со претходно добиена согласност од Град Скопје.

⑨. Рок и начин на доставување на пријавите

9.1 Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето во дневните весници, односно истиот ќе трае од **25.01.** до **08.02.2020** година.

9.2 Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта, на адреса: **Град Скопје, Сектор за образование, бул. "Илинден" бр.82 , 1000 Скопје** или во архивата на Град Скопје **до 15 часот** (со назнака-Сектор за образование – Пријава за јавен повик).

9.3 Здруженијата, фондациите и правните лица учесници на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите во рок од 10 дена од денот на донесување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Град Скопје за 2020 година, наменети за кофинансирање на програмски активности на здруженија, фондации и правни лица.

Пријавата за реализација и кофинансирање на проекти од областа на образованието и Образецот, се достапни на интернет страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk во делот Објави, конкурси, настани – Јавни повици.

Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до Секторот за образование.

Контакт: Сектор за образование, Тел: (02)3297-317, е-маил адреса: таја.atanasijevik@skopje.gov.mk.